

ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА БУБА ЦЕКПОТ

1. Назив и седиште на приредувачот на наградната игра

Приредувачот на Наградната игра е **Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**, со седиште на бул. АВНОЈ бр. 34, 1000 Скопје, Република Македонија, со ЕМБС: 6696236 (во понатамошниот текст како: “Приредувачот”)

2. Цел на Наградната игра

Наградната игра се организира и спроведува со цел рекламирање на услугите на СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје.

3. Име, опис и времетраење на наградната игра

Официјалното име на наградната игра е БУБА ЦЕКПОТ.

БУБА ЦЕКПОТ е наградна игра која на еден среќен учесник (добитник), кој ги исполнува подолу наведените услови, по пат на извлекување му се доделува една главна стокова награда.

Наградната игра започнува на 20.08.2014 година а ќе трае заклучно со 08.03.2015 година.

4. Место на спроведување, учество и услови за учество во наградната игра

Наградната игра се спроведува на територијата на Република Македонија во следните автомат клубови СЕНАТОР сопственост на Приредувачот, лоцирани на следните адреси (во текстот како “Автомат Клубовите СЕНАТОР”):

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. ул. Илинденска бр. 90, Тетово | (Клуб СЕНА) |
| 2. ул. Благој Тоска бр. 212, Тетово | (Клуб ШАПКА) |
| 3. ул. Иво Лола Рибар бр. 4, Гостивар | (Клуб ШАНИ) |
| 4. ул. Илинденска бр. 2-7, Тетово | (Клуб РИВА) |
| 5. ул. Илинденска бр. 1, Тетово | (Клуб ШТУЛ) |
| 6. ул. Илирија бр. 16, Тетово | (Клуб РОЈАЛ) |

SENATOR

7. ул. Кузман Јосифовски – Питу бр. 1, Кичево

(Клуб ТОЛЕДО)

Учесници во наградната игра можат да бидат играчите на апаратите и игрите на самите апарати во било кој од тука наведените 7 Автомат Клубови СЕНАТОР согласно овие правила.

Учесникот во наградната игра треба да ги исполнува следниве услови:

- Да е полнолетно лице (македонски или странски државјанин) кој со себе носи валиден документ за идентификација и утврдување на полнолетноста
- За времетраењето на наградната игра да има поединечна минимална уплата во износ од 50,00 денари и притоа да добие еден од следните џекпот награди на апаратот на кој играл:
 1. МИНИПОТ (Minipot)
 2. КЕШПОТ (Cashpot)
 3. СУПЕРПОТ (Superpot)
 4. МЕГАПОТ (Megapot)

При добивањето на наведените џекпот награди, самиот апарат за игри на среќа го известува играчот. Потоа играчот го информира вработениот персонал во Автомат Клубот СЕНАТОР дека добил џекпот. Во зависност од добиениот вид на џекпот, играчот добива од вработениот персонал во Автомат Клубот СЕНАТОР соодветен број на талони за учество во наградната игра и тоа:

1. За МИНИПОТ – 5 талони за учество
2. За КЕШПОТ – 10 талони за учество
3. За СУПЕРПОТ – 20 талони за учество
4. За МЕГАПОТ – 30 талони за учество

На секој од талоните има означено единствен сериски број, како и логото на фирмата СЕНАТОР. Талонот се состои од 2 дела кои формираат една единствена целина, кои делови се деливи меѓу себе, од кои:

- Едната половина (дел) од талонот му се предава на играчот.
- Другата половина (дел) од талонот останува кај Приредувачот.

Со добивањето на талонот, Учесникот во наградната игра е должен на истиот да го впише своето име и презиме, адреса и контакт телефон, а потоа истиот да го уфрли

SENATOR

во специјални запечатени кутии кои се поставени на видно и означено место во следните Автомат Клубови: СЕНА, ШАПКА, ШАНИ, РИВА, ШТУЛ, РОЈАЛ и ТОЛЕДО. Во случај на евентуално пополнување на овие кутии за уфрлање талони, Приредувачот е должен да ја запечати истата и да постави нова празна кутија за истата цел.

Играчот станува учесник во наградната игра БУБА ЏЕКПОТ со исполнување на условот за учество во наградната игра, односно добивањето на џекпот и добивањето на наведениот број на талони за учество, кој играчот на наведениот начин ги уфрла во кутијата.

Се забранува учество во наградната игра на сите лица вработени кај приредувачот и на членови на нивното потесно семејство.

5. Податоци за наградите

Наградната игра има само една награда (во понатамошниот текст како: Главна награда) која му се доделува на еден добитник.

Главната награда е ФОЛКСВАГЕН БУБА (New Volkswagen BEETLE), со вредност од 1.297.801 денари.

Согласно претходно наведеното вкупната вредност на добивките односно фондот на награди во наградната игра е 1.297.801,00 денари.

6. Извлекување на главната награда

Извлекувањето ќе биде јавно и на него ќе можат да присуствуваат сите заинтересирани лица и учесници во наградната игра, а во зависност од расположливите просторни услови во Автомат Клубот СЕНАТОР во кој ќе се врши извлекувањето.

Извлекувањето на единствената добивка во наградната игра, Главната награда ФОЛКСВАГЕН БУБА, ќе се изврши на ден 08.03.2015 година, во 20.00 часот во просториите на Автомат Клубот СЕНАТОР лоциран на адреса ул. Илинденска бр. 1, во Тетово (Клуб ШТУЛ).

Извлекувањето ќе се врши на начин што сите запечатени кутии со талони за

SENATOR

учество во наградната игра ќе се пренесат во автомат клубот на ул. Илинденска бр. 1 во Тетово (Клуб ШТУЛ) и пред јавноста и Комисијата ќе бидат отпечатени и нивната содржина односно талоните ќе бидат ставени (истурени) на едно место, од каде ќе биде извлечен еден добитен талон. Пред влечењето во рамките на можностите ќе се изврши мешање на талоните.

Извлекувањето ќе се изврши рачно од лице определено од комисијата која ќе го контролира истото. Комисијата ќе брои 3 члена, од кои 2 лица вработени кај организаторот и 1 лице избрано по случаен избор од присутната публика при извлекувањето. Комисијата е должна да внимава на регуларноста на извлекувањето.

Неважечки талон е секој извлечен талон кој не содржи име и презиме, адреса и телефонски број на добитникот.

7. Објавување на резултатите

Резултатите од наградната игра ќе бидат објавени во секој од Автомат Клубовите СЕНАТОР каде што и се организира и спроведува истата, како и со објава во дневниот весник ВЕСТ, а најдоцна во рок од 3 (три) работни дена од денот на извлекувањето.

8. Начин и рок на остварување на добивките

Добивките односно главната награда ќе му биде предадена лично на добитникот наведен во добитниот талон (добитникот) не подолго од 60 дена од денот на извлекувањето. Доколку во наведениот рок не се јави добитникот на наградата, Приредувачот по неговиот истек нема обврска да ја додели Главната Награда.

Добитникот е должен во наведениот рок да дојде во просториите на Автомат Клубот СЕНАТОР на ул. Илинденска бр. 1 во Тетово (Клуб ШТУЛ) и да се идентификува со документ за лична идентификација и преку доставениот телефонски број. Доколку со проверка се утврди дека потадоците се идентични Приредувачот ќе ја предаде Главната награда на добитникот.

На добитникот ќе му биде предадена во владение и сопственост Главната награда како и сите други потребни документи за упис на правото на сопственост и сета потребна помош.

9. Право на приговор

Секој има право да поднесе приговор до Приредувачот во рок од 5 (дена) од денот на објавувањето на резултатите од наградната игра, а Приредувачот ќе одоговори по приговорот во рок од 7 дена од денот на неговиот прием.

Приговорите се доставуваат во затворен коверт со назнака: “Приговор за наградната игра БУБА ЏЕКПОТ”, и тоа истиот да биде оставен во Автомат Клубот СЕНАТОР во Тетово, лоциран на адреса ул. Илинденска бр. 1, Тетово (Клуб ШТУЛ), или по пошта со препорачана пратка на адреса на седиштето на Приредувачот, бул. АВНОЈ бр. 34, 1000 Скопје, Република Македонија.

10. Запознавање на учесниците со правилата на играта

Наградната игра задолжително ќе се рекламира во секој од наведените автомат клубови каде што и се организира и спроведува. Покрај ова организаторот може да ја рекламира наградната игра и во останатите свои автомат клубови, на други прикладни места, на рекламни паноа (билборди), во медиумите, а по избор на организаторот.

Правилата на наградната игра БУБА ЏЕКПОТ ќе бидат објавени во просториите на Автомат Клубовите СЕНАТОР каде што и се организира и спроведува истата, пред почетокот на наградната игра а по добивањето на согласност од Министерството за финансии на Република Македонија.

11. Одговорност

Главната добивка на наградната игра ќе биде обезбедена од Приредувачот на наградната игра (Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје).

Приредувачот ќе биде одговорен за целосна реализација и предавање на главната награда.

Со предавањето (исплатата) на главната награда, престануваат сите обврски на организаторот на наградната игра спрема добитниците.

SENATOR

Во случај на печатни грешки, Приредувачот нема да се смета за одговорен.

12. Откажување на наградната игра

Наградната игра може да биде откажана во случај на виша сила, вклучувајќи ја и неможноста на Приредувачот да ја изведе наградната игра од причини независни од негова воља. Во овој случај Приредувачот треба да ги информира учесниците преку медиумите.

13. Евентуални спорови

Во случај на евентуален спор помеѓу Приредувачот и учесниците надлежни ќе бидат соодветните судови во Скопје.

Друштво за производство, трговија и услуги
СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје